



"Уште мал, додека ги обработувавме нивите, сфатив дека нешто не е в ред. Се караа браќа со браќа, а кога одеа да сеат пченка по нивите, се расправаа за меѓите. Си реков - системот мора да се промени. Всушност, тоа беше стратегијата на Грците - да ги раскараат Македонците за да не се употребува името Македонија", вели Ѓорѓи Дуцов.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



НА ПЕТТИОТ КОНГРЕС НА КПГ НИ БЕШЕ КАЖАНО ДЕКА КОГА ЌЕ ЈА ОСЛОБОДИМЕ ГРЦИЈА, ОВОЈ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ АВТОНОМИЈА, ЃОРЃИ ДУЦОВ

Некогашниот учесник во Граѓанската војна, Ѓорѓи Дуцов, или Георгиос Вангелис Дуцос, е роден во 1927 година во селото Жупаништа, Костурско. Уште од најрана возраст се истакнувал со својот револуционерен дух и пожртвуваност за татковината. На мали години останал без татко. Живеел со мајка му и дедо му. Тој се потсетува

кажуваа како и што да правиме. На мајка ми ѝ велев дека не треба да се нервира затоа што тоа што го имаме нема да го изгубиме, но ќе живееме поарно. Постојеа две организации ЕПОН - грчка и НОМС - македонска. Но, кога почна Граѓанската војна, некои луѓе кои дојдоа од Македонија ни рекоа дека двете организации треба да се спојат, однос-

борци, и ќе одите по сите села во Преспа за да ги информирате луѓето дека имаме механизирани војска. Тоа се случуваше во 1948 година. Ја завршивме работата. Бев курир на Главниот штаб. Ги извршував најсложните работи, разнесував писма, главните имаа доверба во мене".

Неколку пати се спасил од сигурна

КАДЕ И ДА ОДЕВ ИМАШЕ ВОЈНИ!

на минатите времиња, но и на омразата, која постоела меѓу Македонците, кои не сакале да се видат меѓу себе.

"Уште мал, додека ги обработувавме нивите, сфатив дека нешто не е в ред. Се караа браќа со браќа, а кога одеа да сеат пченка по нивите, се расправаа за меѓите. Си реков - системот мора да се промени. Всушност, тоа беше стратегијата на Грците - да ги раскараат Македонците за да не се употребува името Македонија", вели Дуцов.

Својата борбеност тој ја истакнал и во Втората светска војна, кога им помагал на партизаните. Кога почнала Граѓанската војна, во неговото село бил секретар на Сегрчката младинска организација ЕПОН.

"Работевме напорно. Комунистите ни

но да остане ЕПОН, зашто со Грците заедно се боревме. Одевме по многу села, правевме агитации....", вели нашиот соговорник.

Тој раскажува и дека во време на Граѓанската војна имало големо предавство, а кога биле фатени некои девојки кои им носеле храна на партизаните, го обвиниле него но и го осудиле.

Неговото село постојано било опколени. Се потсетува и на првата офанзива на Грамос, кога не настрадал од бомбите благодарение на тоа што се криел под земја. Вели дека не можеле да му се спротивстават на непријателот, зашто тој имал голема помош од надвор.

"Кога почнаа борбите ме викна Захарјадис и ми рече: 'Имаме шест мотори, ќе им ги поделиш на твоите со-



ДУЦОВ (НА КРАЈ) СО СВОИТЕ ДРУГАРИ

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ЃОРЃИ ДУЦОВ



ЗА ВРЕМЕ НА ПАРТИЗАНСТВОТО (ДУЦОВ ВО СРЕДИНА)

смрт. Еднаш, кога со мотор носел писмо, митралези од авион правеле дупки на патот, но успеал да го преживее тој напад.

Раскажува за отпорот кој во 1948 година во околината на Костурско им го пружиеле на окупаторите. Се сеќава и на Петтиот конгрес на КПГ, одржан во ја-

нуари 1949 година на Грамос.

"На Конгресот ни беше кажано дека кога ќе ја ослободиме Грција, тој дел од Македонија ќе добие автономија. Тоа им го крена борбениот дух на Македонците за помасовно учество во битката за Лерин. На 12 февруари 1949 година удривме на Лерин. Но, се случи голема катастрофа зашто фашистите однапред знаеја за нападот", објаснува Дуцов.

Тој зборува и за повлекувањето на Главниот штаб во Преспа, за битките на Вичо, на Грамос, за повлекувањето во Бурели, Албанија. Од Албанија запловиле кон тогашниот Советски Сојуз. Во товарните бродови меѓу пченицата имало по 5.000 лица. Седум дена, како што кажува овој борец, не можеле да дишат. Дошле во Грузија, Туркистан, потоа во Узбекистан, за привремено неговото патешествие да го заврши во Ташкент. Но, и таму се случила војна, по што следувало ново патешествие. На 8 август 1991 година се вратил во Македонија, односно во Тетово. И повторно војна. Се отселил од Тетово и сега живее во Скопје.

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на најдобрата команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплатата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содрживски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водонепропусни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ја добивате сите податоци со одговор дадена шифра.

Корисничко ја имаме интернет-адреса!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со волни,
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-РЕГИСТАР со
ОСНОВНА ВЛОШКА

со преку
300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН